

Врз основа на член 35, став 2, алинеја 23 од *Статутот на Политичката партија Левица (2019)*, Президиумот на Левица, на својата редовна седница – одржана на ден 28 април 2020 година – го донесе следниов

## **П Р А В И Л Н И К ЗА КОРИСТЕЊЕ СЛУЖБЕНИ ВОЗИЛА ЗА ПАРТИСКИ ЦЕЛИ**

### **Член 1**

#### **Предмет на уредување**

(1) Со овој интерес Правилник се уредува начинот на користење, управување и одржување на службените возила од страна на Политичката партија Левица.

(2) *Службено возило*, во смисла на овој Правилник, е секое моторно возило кое е во сопственост на Партијата [автобус, камион, комбе, автомобил, мотоцикл и сл.] или, пак, возило кое е изнајмено врз основа на договор за закуп, склучен од страна на овластениот застапник на Партијата.

### **Член 2**

#### **Управување со службени возила**

(1) Со службените возила управуваат лицата вработени во Партијата заради извршување на работните обврски или, пак, лицата кои се хонорарно ангажирани во Партијата со договор за дело – заради извршување на конкретни партиски задачи.

(2) Службеното возило може да се издаде и на други членови на раководните партиски органи или нераководни тела, врз основа на патен налог издаден од овластениот застапник на Партијата.

### **Член 3**

#### **Обврски на корисниците на службените возила**

(1) Во вршењето на работните или други партиски обврски, корисниците на службените возила се должни:

- да го чуваат службеното возило со кое управуваат и да водат сметка за неговата техничка исправност и чистота;

- правилно да ракуваат со службеното возило и редовно да преземаат мерки за основно одржување на истото, согласно техничкото/фабричкото упатство на возилото;

- да се грижат за ефикасна и економична употреба на службеното возило, водејќи сметка за штедење на горивото;

- да учествуваат во извршување на технички прегледи на службеното возило;

- да ги почитуваат општите и посебните сообраќајни правила и прописи и др.

#### **Член 4**

##### **Контрола и надзор**

(1) Контрола на начинот на користење на службеното возило врши Надзорната комисија на Левица.

(2) За извршената контрола, Надзорната комисија е должна да го информира Президиумот на Партијата.

#### **Член 5**

##### **Влегување во сила**

(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување.